

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика\* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 19 ноември 2020 година донесе

## **РЕШЕНИЕ** **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Стојанче Ангеловски од Скопје УП2 09-175/20 од 2 октомври 2020 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-144 од 9 септември 2020 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-144 од 9 септември 2020 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

### **Образложение**

Стојанче Ангеловски од Скопје до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-175/20 од 2 октомври 2020 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција).

Жалителот го оспорува Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција бр. 11-144 од 9 септември 2020 година издадено од КЕЦ Кратово, поради непостоење на технички услови.

Според Електродистрибуција, парцелата е надвор од урбанистички план и на 2900 метри од трафостаница, за објект во с. Лозаново, Крива Паланка. Жалителот наведува дека цела електроинфраструктура е финансирана од жителите на Месна Заедница Лозаново. Во 2009 добил Решение за согласност за приклучување но тогаш немал можност да се приклучи.

На 13 ноември 2020 година се одржа седница на Комисијата за постапување по приговори на која се разгледуваше следната документација:

1. Приговор УП2 09-175/20 од 2 октомври 2020 година со прилог:
  - Приговор од 30 септември 2020 година
  - Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа од 10 декември 2009 година
2. Одговор на Приговор од 9 октомври 2020 година со прилог:
  - БСП-1 од 31 август 2020 година

- Решение за одбивање на барање за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа бр. 11-144 од 9 септември 2020 година издадено од КЕЦ Тетово
- Скица од подрачјето

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Имено, согласно член 35 став (1) точка 2) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19) ОДС ќе донесе Решение за одбивање на барањето за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа во случај кога не постојат технички услови за приклучување на корисникот според барањето на корисникот.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

**УП2 бр.09 – 175/20**  
**19 ноември 2020 година**  
**Скопје**

**ПРЕТСЕДАТЕЛ**  
**на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги**  
**на Република Северна Македонија**  
**Марко Бислимоски**